



Република Северна Македонија

**Министерство за животна средина  
и просторно планирање**

**СЕКТОР ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ**

Арх. бр. \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_

До: SOS Охрид

Предмет: Барање за слободен пристап до информации од јавен карактер

Почитувани,

Во согласност со Вашето барање по електорски пат, а врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и член 51 од Законот за животна средина Ви доставуваме одговор по вашите барања:

Прашање бр.1.

Според годишната Инвестициска програма за ЈП Колекторски систем за 2021г. од државниот буџет било планирано да се добијат 132 мил. денари. Меѓутоа, со распределбата на државниот буџет за 2021 г., за потпрограма 2Е Колекторскиот систем Охрид Струга беа алоцирани 35 мил. денари. Згора на тоа иако во буџетот стои дека тие се наменети за „инвестициски активности на новоформираното Јавно претпријатие за колекторски системи“, сепак во Програмата Колекторски систем Охрид Струга за 2021 г. (Сл. весник 12/2021 од 18.01.2021 г.) стои дека целиот износ на „Средствата од став 1 на овој дел ќе се реализираат како дотации до ЕЛС, односно враќање на средства на Општина Струга кои се давани како заем на МОЈП Проаква Струга за функционирање на колекторскиот систем Охрид - Струга.“

Одговор на Прашање бр.1

Во рамките на буџетот на Министерство за животна средина и просторно планирање (Сл. Весник на РСМ 307/20), се предвидени средствата на сметката 637-12, потпрограма 2Е, во износ од 35.000.000,00 денари.

Средствата ќе се реализираат како дотации до ЕЛС, односно враќање на средства на општина Струга кои се давани како заем на МОЈП Проаква Струга за функционирање на колекторскиот систем Охрид – Струга.

Истите ќе се користат врз основа на потпишан договор помеѓу Министерството за животна средина и просторно планирање и општина Струга.

Прашање бр 1.1. Како го објаснувате несогласувањето помеѓу целта на буџетската ставка 2Е и намената на истите средства во Програмата колекторски систем Охрид Струга за 2021 г.?



Република Северна Македонија

**Министерство за животна средина  
и просторно планирање**

**СЕКТОР ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ**

Одговор на Прашање бр.1.1

Врз основа на член 29 од на Законот за извршување на буџет за 2021 година (Сл. Весник на РСМ 307/20 од 23.12.2020 година), предвидена за спроведување на Програма за ПРОГРАМА КОЛЕКТОРСКИ СИСТЕМ ОХРИД И СТРУГА ЗА 2021, и донесена од страна на Владата на РСМ, а по предлог на Министерство за животна средина и просторно планирање.

1.2. Како ќе бидат обезбедени средствата кои според годишната инвестициска програма на ЈП Колекторски систем за 2021 г. беа предвидени да бидат обезбедени од државниот буџет?

Одговор на Прашање бр.1.2

Ве молиме да се обратите до ЈП Колекторски систем за да ви ја обезбедат информацијата, односно МЖСПП, не располага со бараната информација.

2. Имајќи го во вид фактот што буџетските средства за 2021 г. нема да се исплатат на ЈП Колекторски систем, бараме информација за износот и изворот на финансиски средства со кои ќе се финансираат планските активности во 2021 година.

Одговор на Прашање бр.2

Во рамките на буџетот на МЖСПП за тековната 2021 година, имаме предвидено само 35 милиони денара (одговор прашање бр.1)

3. Во Бизнис планот на ЈП Колекторски систем за 2021-2023 стои дека во 2021 г. се планира да започне реконструкцијата на пречистителната станица во Ложани „за која веќе има изготвен проект преку ИПАРД програмата во вредност од 553.500.000 ден.“. Со оглед дека ова не е наведено во Инвестицискиот план за 2021 г., ниту е ставка во буџетот за 2021 г. би сакале да знаеме каков е статусот на овој планиран проект.

Одговор на Прашање бр. 3

МЖСПП не располага со бараната информација, ве молиме да се обратите до ЈП Колекторски систем.

4. На 44. седница на влада одржана на 09.02.2021 г. усвоена е информација за Проект за колекторски систем од Радожда до Калишта – Струга. Овој проект, исто така, не се спомнува во Бизнис планот 2021 - 2023 г. Дали се работи за инвестиција која ќе се работи надвор од ЈП Колекторски систем?

Одговор на Прашање бр.4

МЖСПП согласно седницата на Влада на РСМ, е задолжено да воспостави контакт со Министерство за финансии за изнаоѓање начин за финансирање на конкретниот проект. Но подносител на информацијата до Влада на РСМ е општина Струга, и ве молиме да воспоставите контакт со општина Струга и Колекторски системи за статусот на проектот.

Исто така, во наредниот период ќе се има секторски состаноци со заинтересираните страни за реализација, спроведување и финансирање на конкретниот проект.



Република Северна Македонија

**Министерство за животна средина  
и просторно планирање**

**СЕКТОР ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ**

5. Според последните информации кои ги добивме од МЖСПП во септември 2020 г., за услугите обезбедени од страна на „Еко Тим“ ДОО Скопје во текот на 2020 г. недостигаа уште 96.197.133 ден.

- (а) Дали истите се исплатени во целост,  
(б) Од каде беа обезбедени средствата и доколку не,  
(в) Колкав е преостанатиот долг кон „Еко Тим“ ДОО Скопје?

Одговор на Прашање бр.5

МЖСПП во 2020 година, има потпишано договор со компанијата ЕКО ТОМ за санација на колекторскиот систем Охрид Струга, во вредност од 205 милиони денари, при што во изминатата 2020 година, МЖСПП го има целосно реализирано и исплатено проектот.

Додека пак, за преостанатата вредност од 96.197.133,00 денари ќе треба да се обратите до Колекторски систем, за дополнителни информации.